



„Поддршка на вработување на млади“ е проект финансиран од Европската Унија. Целта на Проектот е подобрување на можностите за вработување на невработените млади луѓе, преку зголемување на нивните способности (знаење, вештини и однесување). Проектот ги поддржува следниве активни мерки на пазарот на трудот (компоненти на проектот: Практиканство; Обуки за вештини побарувани на пазарот на трудот; обука за претприемништво; обука за вештини за барање работа. Краен рок за имплементација на проектот е 30.11.2017 година. Официјален јазик на Проектот е англискиот јазик. Позицијата наведена подолу е за полно работно време.

АВРМ објавува оглас за следното работно место

за потребите на Проектот „ Поддршка за вработување млади“

Службеник во Центар за вработување на град Скопје

Клучни одговорности: Службеник во Центар за вработување на Град Скопје ќе извршува секојдневни технички и административни активности за имплементација на компонентите на територијата на Центарот за вработување, под водство на проектниот менаџер и службениците за компонентите; Олеснување на процесот на селекција на работодавачите и кандидатите заради спроведување на компонентите на територијата на соодветниот центар за вработување во соработка со службениците на компонентите и вработените во центарот за вработување; Спроведување на редовни проверки/мониторинг на квалитетот на активностите преземени во рамките на компонентите и особено преку следење на имплементацијата на под - договори (извештаите и придружните документи на под-договорните страни и спроведување контрола на квалитетот; извештаи и придружни документи и спроведување на посети за контрола на квалитетот во просториите на работодавачите), Придонесување во месечните известувања, кварталните и други извештаи за компонентите; Ажурирање на проектните информации/податоци во базата на податоци за директниот грант; Архивирање на проектните документи поврзани со компонентите; Учество во подготовка на материјали за





видливост во јавноста; Известување до службеници за компонентите, проектниот менаџер и проектниот координатор, давање преглед на техничкиот напредок и проблемите; Блиска соработка со координаторите во АВРМ за соодветните мерки, како и со другите вработени во АВРМ; Обезбедува поддршка и помош за проектниот тим.

Клучни квалификации:

- Универзитетска диплома;
- Најмалку 2 години работно искуство на проект/и (проект координатор, службеник за следење и/или координирање и/или спроведување на проектни активности и слично);
- Искуство на работа со меѓународни донатори ќе се смета за предност;
- Добри комуникациски вештини со говорење и пишување на македонски и англиски јазик;
- Познавање на работата со компјутер;
- Возачка дозвола.

Работното време изнесува **8 часа дневно, 40 часа неделно, распоредот е понеделник до петок од 08:30 до 16:30. Договор за вработување на определено време до 30.11.2017 година, согласно Законот за работни односи. Нето платата изнесува 23.000,00 денари.**

Апликантите се повикуваат да ги достават своите Europass работни биографии - CV (<http://europass.cedefop.europa.eu>) и мотивациони писма на англиски јазик, како и копија на документи како доказ за образованието, работното искуство, вештините (универзитетска диплома, договори/референци од претходни работодавачи, возачка дозвола) во запечатен коверт по пошта или на рака, на следната адреса: АВРМ, ул. Васил Ѓоргов 43, 1000 Скопје. Во надворешната страна на ковертот наведете наслов на проектот „Поддршка на вработување на млади“ и позиција за која аплицирате и текст "Да не се отвора досесија на евалуација".





SUPPORTING EMPLOYMENT OF YOUNG PEOPLE



This project is funded by the European Union

Краен датум за приемот апликации (CV и мотивациско писмо) е 19.04. 2017, 16:30 часот, а изборот ќе биде изврше во рок од 45 дена по истекот на рокот за пријавување.

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат известени и ќе бидат интервјуирани. Апликациите пристигнати по истекот на рокот и / или доставени на друг начин (на пример по факс или по електронска пошта) или доставени на други адреси или доставени на други јазици освен на англиски јазик нема да се разгледуваат. Ве молиме без телефонски јавувања.

Попречни прашања (еднакви можности, етничка припадност и сл) ќе обезбеди и ќе се земат во предвид во сите аспекти на процесот на регрутирање. Овој оглас е исто така објавен на веб-сајтот на АВРМ: www.avrm.gov.mk

